

РОМСКИ ЗДРАВСТВЕН МЕДИЈАТОР



КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ И МАИЛ ОД РОМСКИ ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ




&



Општина Штип
ЈЗУ Стар Здравствен Дом

01



Сенем Јашарова

077/868-355

senemjasarova@live.com



Игбал Алиова

076/725-541

ighbal.aliova@yahoo.com



Општина Гостивар
ЈЗУ Здравствен Дом
Трудова медицина

02



Несрин Куртиши

075/628-056

nesrin_kurtishi@hotmail.com



Општина Тетово
ЈЗУ Здравствен Дом Тетово

03



Туркјан Лимани

077/673-682


l.turkjan@gmail.com



Ариффе Шакири

071/883-718

vila_8_9@live.com



Шефќете Хамза

078/568-018

s.hamza@sonce.org.mk



Општина Кочани
ЈЗУ Здравствен Дом Кочани

04

Општина Шуто Оризари
ЈЗУ Здравствен Дом Шуто Оризари

05



Алмадет Османова
076/500-733
osmanovaalmadet@yahoo.com



Шиковска Љатиџа
078/264-454
sikovska@yahoo.com



Серџат Идиќ
070/424-893
neko_idik@yahoo.com



Елвиз Илџаз
zdravo14@hotmail.com



Општина Битола
ЈЗУ Здравствен Дом Битола

06

Општина Прилеп
ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп

07



Селма Адемовска
075/504-446
selmaademovska@yahoo.com



Џеџлан Шерифоска
076/569-313
dzejlan_1@yahoo.com



**Ромски
Здравствен
МеџијаТор**

Што е тоа Ромски здравствен медијатор(РЗМ)?

Ромските здравствени медијатори се обучени лица кои им помагаат на Ромите во твојата општина за различни здравствени и социјални проблеми.

Во кои општини може да се најде Ромски здравствен медијатор?

Ромски здравствени медијатори работат во Здравствените домови во општините Штип, Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, Шуто Оризари и Кочани.

Кои организации се грижат и даваат поддршка на РЗМ?

РЗМ е програма на Министерството за Здравство со цел да се подобри здравствениот и социјалниот статус на Ромите во Македонија. Министерство за Здравство заедно со Х.Е.Р.А. и Фондација Отворено Општество Македонија, се грижат за координација, едукација и следење на работата на РЗМ.

За какви прашања и проблеми можат да ти помогне Ромски здравствен медијатор?

- × те советува и разговара со тебе за сите здравствени потреби и проблеми на твоето семејство
- × ти помага (придружба, информирање, појаснување, објаснување) во надминување на проблемите и во остварување на контактите со здравствени и социјални институции
- × те придружува до релевантната институција/организација доколку е тоа неопходно
- × те информира за здравствените и социјалните услуги кои ти следуваат и ти помага при пополнување на потребната документација
- × ти помага да добиеш лична карта, прв извод од матична книга на родени, здравствена книшка и здравствено осигурување
- × те информира и ти ги објаснува твоите права како пациент и обврските како пациент
- × воспоставува контакт со одредени институции во случај кога ти е повредено одредено право (право на детето, социјално и човеково право)
- × те советува тебе и твоето семејство за прашања поврзани со планирање на семејство и репродуктивно здравје
- × ти помага како да направиш вакцинација/имунизација на твоите деца
- × те советува за принципите за хигиена и основни здравствени прашања

Како да го повикаш Ромскиот здравствен медијатор?

Ромските здравствени медијатори може да те посетат во твојот дом и да те прашаат дали имаш потреба од нивната помош.

